

Службен весник

на Република Македонија

Број 180

11 декември 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3415. Решение за именување национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО.....	2	3420. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....	7
3416. Решение за назначување на претставник на Република Македонија во Постојаниот заеднички комитет на високи претставници на државите наследници на поранешна СФРЈ.....	2	3421. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	7
3417. Решение за назначување на претставник на Република Македонија во Заедничкиот комитет за поделба на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ.....	2	3422. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	9
3418. Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	2	3423. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2017 година.....	11
3419. Правилник за утврдување на критериумите за доделување месечни надоместоци од средства од Буџетот на Република Македонија за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход на самостојните уметници.....	5	Огласен дел	1-68

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3415.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 ноември 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР
ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НАТО**

1. Стево Пендаровски се именува за национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-7877/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3416.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 4 од Договорот за прашања на сукцесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.12.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОСТОЈАНИОТ
ЗАЕДНИЧКИ КОМИТЕТ НА ВИСОКИ ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ДРЖАВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА
ПОРАНЕШНА СФРЈ**

1. За претставник на Република Македонија во Постојаниот заеднички комитет на високи претставници на државите наследници на поранешна СФРЈ се назначува Виктор Димовски, Државен секретар во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8003/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

3417.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 5 од Анексот Б - Дипломатски и конзуларни имоти од Договорот за прашања на сукцесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.12.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ
КОМИТЕТ ЗА ПОДЕЛБА НА ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИОТ ИМОТ НА ПОРАНЕШНА СФРЈ**

1. За претставник на Република Македонија во Заедничкиот комитет за поделба на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ се назначува Михајло Трпоски, Директор за организациони работи во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8003/2
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3418.**

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), министерот за финансии донесе

**ПРАВЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ****Член 1**

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15, 104/15, 58/16 и 219/16), во членот 21, во став (1) по точка 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„ 5. Акцизна пријава за доплата на акциза за минерални масла (Образец „АКЦ-ДАММ“)“.

Член 2

По членот 41-б се додава нов член 41-в кој гласи:

“Член 41-в

Водење на евиденции на трговците на големо и трговците на мало со минерални масла на денот на почетокот на примена на зголемената акциза за минерални масла

За водење на евиденции на трговците на големо и трговците на мало со минерални масла на денот на почетокот на примена на зголемената акциза на минерални масла, потребни се следните податоци:

1. попис на затечени залихи на минерални масла во склад за трговија на големо, одделно по вид и количина во резервоарите, вклучително и затечените количини во транспортните средства - цистерни и
2. попис на затечени залихи на минерални масла во бензинските станици за малопродажба одделно по вид и количина за секој резервоар поединечно, вклучително и затечените количини во транспортните средства - цистерни.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 20-7089/1
11 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски**, с.р.

АКЦ - ДАММ

	АКЦИЗНА ПРИЈАВА ЗА ДОПЛАТА НА АКЦИЗА ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА	
	1.1. Единствен даночен број (ЕДБ) <input type="text"/>	Датум и број на прием <input type="text"/> (пополнува Царинска управа)
1.2. Назив и адреса на седиште <input type="text"/>	1.3. Датум на поднесување <input type="text"/>	Исправка на акцизна пријава <input type="text"/>

Ред. бр	Вид на минерално масло	Единица мерка	Количина на залиха (во единица мерка)	Разлика на акциза (во денари)	Акциза за доплата (во денари)
1	2	3	4	5	6
1	Оловен моторен бензин (МБ-86)	лит			
2	Оловен моторен бензин (МБ-98)	лит			
3	Моторен бензин МБ-96 (премиум)	лит			
4	Авионски бензин	лит			
5	Безоловен моторен бензин БМБ-95	лит			
6	Безоловен моторен бензин БМБ-90 (регулар)	лит			
7	Безоловен моторен бензин БМБ-95 (премиум)	лит			
8	Безоловен моторен бензин БМБ-91 (регулар)	лит			
9	Безоловен моторен бензин БМБ-98 (супер)	лит			
10	Еуросупер БС-95	лит			
11	Еуросупер БС-98	лит			
12	Гасно масло - погонско гориво (Д-1)	лит			
13	Гасно масло - погонско гориво (Д-2)	лит			
14	Гориво за дизел мотори Д (дизел)	лит			
15	Гориво за дизел мотори Д-Е III (Дизел-Е III)	лит			
16	Дизел гориво Еуродизел (Д-Е IV)	лит			
17	Еуродизел БС (Д-Е V)	лит			
18	Гасно масло - гориво за греење (ЕI)	лит			
19	Гасно масло - гориво за греење (ЕI-1)	лит			
20	Течен нафтен гас - погонско гориво	кгм			
21	Течен нафтен гас - гориво за греење	кгм			
22	Керозин - погонско гориво	кгм			
23	Керозин - гориво за греење	кгм			
24	Масло за ложење	кгм			
25	Мазут М-1 и Мазут М-2	кгм			
26	Мазут М-1 (М-1 НС)	кгм			
27	Минерални масла од чл.29	кгм			
28	Препарати од чл. 29	кгм			
29	Нафтен кокс	GJ			
	Вкупна акциза				

АКЦ - ДАММ

7. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам по полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник <input type="text"/>	Својство <input type="text"/>
<small>име и презиме (со печатни букви)</small>	
Потпис и печат <input type="text"/>	Датум на поднесување <input type="text"/>

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го единствениот даночен број добиен од Управата за јавни приходи
- 1.2 Наведете го називот на правното лице и адресата на седиштето .
- 1.3 Наведете го датумот на поднесување на акцизната пријава. (Рокот за поднесување е најдоцна 30 дена од денот на зголемување на акцизата)
- 2 Во зависност од видот на минералното масло пополнете ги полињата од колоните 4, 5 и 6
- 4 Впишете ја вкупната количина* на минерално масло од пописот на залиха искажана во единица мерка од колона 3
- 5 Впишете ја разликата во акцизата искажана во денари
- 6 Впишете го износот на акциза за доплата искажан во денари како производ од количината на залиха и разлика во акцизата (6= 4x5)
- 7 Податоци за подносителот на акцизна пријава (име и презиме и својство на потписникот на акцизната пријава и датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето)

* Под вкупна количина се подразбира следната збирна количина:

на бензинските станици за малопродажба - количина за секој резервоар поединечно , вклучително и затечени количини во транспортните средства-цистерни,

во склад за трговија на големо - количина затечена во резервоарите, вклучително и затечени количини во транспортните средства-цистерни.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**3419.**

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧНИ НАДОМЕСТОЦИ ОД СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО, ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД НА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ****ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за доделување месечни надоместоци од средства од Буџетот на Република Македонија за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход на самостојните уметници (во натамошниот текст: месечните надоместоци).

ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ**Член 2**

Основни критериуми за доделување на месечните надоместоци на самостојниот уметник се уметничките вредности на неговото творештво и на неговите изведби и активности во текот на последните пет години.

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН**Член 3**

Уметникот од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот (ликовниот уметник, фотографот, архитектот, уметникот од областа на применетите уметности, графичкиот дизајнер, илустраторот, карикатуристот, стрип-цртачот, модниот дизајнер), треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има реализирано најмалку три самостојни изложби во галерии, музеи и во други изложбени простори или најмалку три изведени самостојни дела во јавен простор или реализирани најмалку три самостојни проекти во нови медиуми,
- да има најмалку три изведени самостојни архитектонски проекти,
- да има комбинација од три од кои било од претходно наведените самостојни проекти,
- да има реализирано најмалку две самостојни изложби, односно две изведени дела во јавен простор, односно два самостојни проекти во нови медиуми, два архитектонски проекти и шест групни изложби, односно групни проекти,
- да има реализирано најмалку една самостојна изложба, односно едно дело во јавен простор, еден самостоен проект во нови медиуми, односно еден архитектонски проект и осум групни изложби, односно осум групни проекти,
- да има учествувано на најмалку 10 групни изложби, односно групни проекти,
- да има реализирано најмалку 30 применети графички идејни решенија,
- да има објавено најмалку 50 карикатури во домашни и/или странски медиуми,

- да има најмалку 100 објавени стрип-шлагфни по 10 слики,

- да има реализирано најмалку три самостојни изложби со најмалку 50 фотографии или шест групни изложби со различни фотографии или три поголеми проекти и пет помали проекти со најмалку 20 фотографии,
- да има реализирано најмалку пет колекции на модели или со свои колекции да има учествувано на најмалку 10 модни ревии.

МУЗИКА**Член 4**

Авторот на музички дела треба да треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има композирано најмалку пет дела од различни форми од класичната музика кои се јавно изведени, односно издадени односно снимени (композитори на класична музика),
- да има композирано и објавено најмалку три албуми (ЦД, лонгплеј плоча, или интернет-даунлоуд) или да има композирано и објавено најмалку 30 аудиописи и да има најмалку пет јавни изведби на музика која ја композирал и објавил од по 90-минутна програма (автори на рок, џез, електронска, поп, етно и народна музика),
- да има композирано музика за најмалку еден долготражен игран филм (автори на филмска музика),
- да има композирано музика за најмалку пет театарски претстави или најмалку пет куклени претстави (автори на драмска музика),
- да има композирано музика за телевизиска, драмска или документарна серија во траење од најмалку 150 минути (автори на музика во аудиовизуелни дела),
- да има композирано музика за најмалку три анимирани филма (автори на филмска музика),
- да има продуцирано најмалку 30 различни видови музички дела од горенаведените во овој член,
- да има композирано и објавено минимум пет различни видови музички дела од горенаведените во овој член.

Член 5

Изведувачот на музички дела треба да треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- како поединец или како член на група, да има најмалку 15 концерти со по 90-минутна програма и да има издадено најмалку три албуми, или да има композирано и објавено најмалку 30 аудиописи (ЦД, лонгплеј плоча или интернет-даунлоуд) (изведувач на музички дела од рок, џез, електронска, поп, етно и народна музика),
- да има две главни улоги со најмалку пет настапи или шест споредни улоги со најмалку 10 настапи (оперски пејач),
- да има пет настапи со две различни програми (концертен пејач),
- да има три различни програми во 10 настапи (инструменталист),
- да има три различни програми во 10 настапи (диригенти),
- да има 15 настапи со три реализирани програми со две праизведби на домашни дела (членови на камерни ансамбли).

ТАНЦОВА УМЕТНОСТ И СОВРЕМЕНИ ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ**Член 6**

Уметникот од областа на танцовата уметност треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има изведено најмалку пет авторски и/или да има изведено најмалку пет дела од танцовата уметност на други автори и други активности во областа на дискурзивни практики, тренинзи, семинари и работилници (изведувач - современ танц/перформанс),

- да има изведено најмалку пет солистички улоги со минимум 10 различни наслови на сцените во Република Македонија и во странство (играч - класичен балет),

- да има создадено најмалку пет различни кореографски дела со различна форма кои се изведени (кореограф).

ЛИТЕРАТУРА, ПРЕВОД И КРИТИКА

Член 7

Уметникот од областа на литературата треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има објавено најмалку пет дела со позитивна рецензија или да има објавено најмалку три оригинални книги поезија, проза, критика или есеистика или да му се изведени најмалку два драмски текста во театар, односно најмалку пет драмски текста на радио, односно најмалку два драмски текста на телевизија (писател),

- да има најмалку 50 литературни, односно музички, односно ликовни односно, филмски, односно телевизиски или други уметнички критики, осврти или реферати објавени во публикации, во дневните весници, во периодиката, во електронските и во другите медиуми (критичари),

- да има преведено и објавено пет дела уметничка проза, поезија, критика, есеистика или теорија (преведувач).

ФИЛМ, ДРАМА И ДРУГИ АУДИОВИЗУЕЛНИ ДЕЛА

Член 8

Костимографот треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има реализирано костимографии за најмалку пет театарски или оперски или балетски претстави,

- да има реализирано костимографии за најмалку пет ТВ-филмови или ТВ-драми, или најмалку пет уметнички документарни филмови, или најмалку пет кратки играни филмови (филмска или ТВ-продукција),

- да има реализирано костимографии за најмалку два долгометражни играни филма или за два долгометражни уметнички документарни филма (филмска продукција),

- да има реализирано костимографии за најмалку две ТВ играни серии во траење од најмалку 300 минути (ТВ продукција),

- да има реализирано костимографии за пет различни видови музички, сценски и аудиовизуелни дела и интердисциплинарни проекти од кои било од горенаведените во комбинација.

Член 9

Сценографот треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има реализирано сценографии за најмалку пет театарски или оперски или балетски претстави,

- да има реализирано сценографии за најмалку пет ТВ-филмови или ТВ-драми или најмалку пет уметнички документарни филмови или најмалку пет кратки играни филмови (филмска или ТВ-продукција),

- да има реализирано сценографии за најмалку два долгометражни играни филма или два долгометражни уметнички документарни филма (филмска продукција),

- да има реализирано сценографија за најмалку две ТВ-играни серии во траење од најмалку 300 минути (ТВ-продукција),

- да има реализирано сценографии за пет различни видови музички, сценски, аудиовизуелни дела и интердисциплинарни проекти од кои било од горенаведените дела во комбинација.

Член 10

Актерот треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има најмалку три главни или значајни улоги во национални и/или професионални независни и алтернативни театри, на филм, ТВ-серии, ТВ-драми или ТВ-филм,

- да има најмалку пет улоги во национални и/или професионални независни и алтернативни театри, на филм, ТВ играни серии во траење од најмалку 300 минути, ТВ-драми или ТВ-филм.

Член 11

Драмскиот режисер треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има најмалку пет режии во национални и/или независни професионални театри,

- да има најмалку пет режии на ТВ-драми,

- да има најмалку 10 режии на радиодрами,

- да има реализирано режии за пет драмски, односно за пет аудиовизуелни дела од било кои од горенаведените дела во комбинација.

Член 12

Филмскиот, односно телевизискиот режисер треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има реализирано најмалку еден долгометражен игран филм или еден долгометражен уметнички документарен филм (филмска продукција),

- да има реализирано најмалку пет уметнички документарни филма (филмска или ТВ-продукција),

- да има реализирано најмалку пет кратки играни филма (филмска или ТВ-продукција),

- да има реализирано најмалку три ТВ-играни филмови (ТВ продукција),

- да има реализирано најмалку две ТВ-играни серии во траење од најмалку 300 минути (ТВ продукција).

Член 13

Директорот на фотографија/главниот снимател/монтажерот/директорот на продукција и дизајнерот на звук треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има реализирано најмалку два долгометражни играни или две долгометражни уметнички документарни филма,

- да има реализирано најмалку пет уметнички документарни филма (филмска или ТВ-продукција),

- да има реализирано најмалку пет кратки играни филма (филмска или ТВ-продукција),

- да има реализирано најмалку три ТВ-играни филма, (телевизиска продукција),

- да има реализирано најмалку две ТВ-играни серии во траење од најмалку 300 минути (телевизиска продукција).

Член 14

Режисерот на анимиран филм/главниот цртач на анимиран филм и аниматорот треба да го исполни следниов основен критериум:

- да има реализирано најмалку три кратки анимирани или еден 40-минутен анимиран филм.

Член 15

Сценаристот треба да исполни најмалку еден од следниве основни критериуми:

- да има реализирано сценарио за најмалку еден долгометражен игран филм или еден долгометражен уметнички документарен филм,
- да има реализирано сценарија за најмалку пет уметнички документарни филма (филмска или ТВ-продукција),
- да има реализирано сценарија за најмалку пет кратки играни филма (филмска или ТВ-продукција),
- да има реализирано сценарија за најмалку три ТВ-играни филма или ТВ-драми (телевизиска продукција),
- да има реализирано сценарија за најмалку две ТВ-играни серии во траење од најмалку 300 минути (телевизиска продукција).

Член 16

При оценка на исполнетоста на основните критериуми од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник не се земаат предвид:

- активности поврзани со телевизиска продукција од забавен карактер,
- занаетчиски активности, копаничарство, грнчарство,
- активности од областа на маркетингот, телевизиските реклами, промотивни аудио и видео записи за мерцијални цели,
- активности од областа на информатичката технологија, софтверски и компјутерски услуги и
- активности поврзани со развој и продукција на играчки и/или игри.

КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ

Член 17

Покрај исполнување на основните критериуми од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник, творештвото на самостојниот уметник ќе се оценува и преку исполнување на најмалку еден од следниве квалитативни критериуми:

- квалитет и иновативност на творештвото на самостојниот уметник верификувани од страна на домашната културната сцена со домашни награди и признанија и/или позитивни осврти, рецензии, критики и медиумски објави;
- препознаеност на квалитетот на творештвото на самостојниот уметник во меѓународни рамки, како и негов придонес кон промоција на културата и уметноста на Република Македонија во странство, преку остварени меѓународни претставувања, соработки, учества на меѓународни манифестации, избори, настани, како и добиени меѓународни награди и признанија, позитивни осврти, рецензии, критики и медиумски објави во странство.

Преодни и заврши одредби

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на критериумите, постапката и начинот на обезбедување поволни услови и надоместоци од средства на Републичкиот буџет, на самостојните уметници („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/00).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-10652/1
6 декември 2017 година
Скопје

Министер,
м-р Роберт Алаѓозовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3420.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/17 и 159/17), во членот 1 став (1) се додава нова алинеја 1 која гласи:
“- Велинге/Vellinge.”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3176/7
1 декември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3421.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 11.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 29,186 до 30,743
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 29,830
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 29,171
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 22,721

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 66,00 до 67,50
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 54,50
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 43,00
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 28,333

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	65,50	65,00	64,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	67,00	66,50	66,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	54,00	53,50	53,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	42,50	42,00	41,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 22,076 до 21,790
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,326
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 12.12.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2038/1

11 декември 2017 година
СкопјеЗаменик претседател,
м-р **Куштрим Рамадани**, с.р.

3422.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.07-02/15 од 28.11.2017 година на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, на седницата одржана на ден 5.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидро електроцентра МХЕЦ „Бањанска“ со реф. бр. 115 издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.07-02/15 од 2.3.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр.32/15) влегува во сила.

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-02/15

5 декември 2017 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 230.01.1/15

4. Датум на издавање на лиценцата
5.12.2017 година

5. Датум на важење на лиценцата
5.12.2042 година

6. Број на деловниот субјект – 6311792

7. Единствен даночен број – 4030008015431

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидро електроцентра, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидро електроцентра МХЕ „Бањанска“ со реф. бр. 115 на КП бр. 1/2, КП бр. 1/3, КП бр. 82/2, КП бр. 85/2, КП бр. 2153/8, КП бр. 2155/2, КП бр. 30/5, КП бр. 2153/7, КП бр. 2154, КО Бањани и КП бр. 1/2 КО Мирковци општина Чучер Сандево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинни, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварији

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БАЃАНСКА, реф. бр. 115

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производител VAVTESH
 - нето пад95,7 m
 - номинален проток.....0.35 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min⁻¹
 - максимална моќност.....294 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:.....MareliMotori, MJT 400 MA8 V10
 - номинална привидна моќност.....326 kVA
 - номинална активна моќност.....294 kW
 - број на вртежи.....750 min⁻¹
 - cosφ.....0.9
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F

- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:

- типтрофазен сув
- производител:..... Макител Дооел Охрид
- преносен однос.....10(20)/0.4 kV / kV
- моќност.....400 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....6%

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

3423.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - ноември 2017 година, во однос на просечните цени на мало во 2016 година, изнесува 3.0%.

в.д. Директор,
Апостол Симовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017180